

**Формулар за доставување на коментари и сугестии за проектот
“Струга-Твојата туристичка дестинација”**

Општина Стругаво рамките на „Проектот за локална и регионална конкурентност“ поддржан од страна на ЕУ, администриран од Светска Банка и спроведуван од Кабинет за Заменик Претседател на Владата задолжен за Економски Прашања - КЗПВЕП, проектна компонента „Инвестиции во туристичка инфраструктура и поврзувања во дестинациите“ изготви проект “Струга-Твојата туристичка дестинација”.

Општина Стругаво рамките на апликацијата, подготви План за управување со животната средина и социјални аспекти за проектот “Струга-Твојата туристичка дестинација” со цел навремено да се идентификуваат и оценат потенцијалните влијанија врз животната средина од проектните активности за реконструкција и проширувањ на постојните тротоари и изградба на пешачка и велосипедска патека. Планот содржи и мерки за спречување, минимизирање и ублажување на можните негативни влијанија од реализација на предвидените проектни активности.

Електронската верзија од Планот за управување со животна средина и социјални аспекти за проектот е достапна на:

Проектна канцеларија www.lrcp.mk

Агенција за промоција и поддршка на туризмот на РМ: www.tourismmacedonia.gov.mk

Општина Струга www.struga.gov.mk

Печатена верзија од Планот за управување со животна средина е и социјални аспекти достапна на следните локации:

1. Единица за спроведување на проектот (ЕСП)
Проект за локална и регионална конкурентност (ПЛРК)
Адреса: Ул. Ѓуро Ѓаковиќ бр. 60/1, Скопје
Телефон: 02 32 53 818
Експерт за животна средина: Љубомир Петковски
Е-маил: ljubomir.petkovski@lrcp.org.mk
2. Општина Струга
Адреса: Плоштад “Мајка Тереза” б.б.
Телефон: 046/781335
Одговорно лице: Градоначалник Рамиз Мерко
Е-маил: info@struga.gov.mk

Ве молиме доколку имате коментар/сугестија или дополнување на предложените мерки од Планот за управување со животната средина и социјални аспекти доставете го до назначените одговорни лица од оваа листа во период од 14

дена по денот на објавување на Планот за управување со животната средина и социјални аспекти

дата на објава: 05.02.2020.

Ве молиме Вашите коментари за подобрување на Планот за управување со животната средина и социјални аспекти за проектот “Струга-Твојата туристичка дестинација”

да ги доставите на наведените е-маил адреси или во Општина Струга и/или Проектот за локална и регионална конкурентност.

Однапред Ви благодариме

Референтен број: _____
(се потполнува од страна на проектот)

Потпис

Дата